



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	23.12. 2016 година ден месец година Свети Николе Број 17	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762-630-10
--	---	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2017 година бр. 0801 - 551 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 в.в. со член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/02). Советот на Општина Свети Николе на ден 23.12.2016 година, донесе:

ПРОГРАМА

За активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2017 година

1. Важноста на информатичката и комуникациската технологија

Со користењето на информатичката технологија се зголемува ефикасноста и ефективноста на работењето на администрацијата и услугите што се нудат како производ на самата администрација. Вложување во квалитетна информатичка опрема значи вложување во брзината и ефикасноста на работењето на администрацијата, тоа значи задоволни корисници на електронските услуги – странки и сите лица засегнати со изходот од работата на администрацијата. Модернизирањето на информатичката инфраструктура вклучувајќи квалитетен хардвер и софтвер значи побрз и поефективен тек на работите и значително подобрени услуги кон граѓаните.

2. Хардверска и софтверска подготвеност на општината

Потребно е инвестирање во хардверската опрема и софтверската платформа во општината поради зголемениот број на апликативни софтвери кои бараат подобра хардверска подготвеност бидејќи моментално се соочуваме со околу 90% искористеност на постоечките хардверски ресурси. Поради тоа

неопходна е надградба на стариот и набавка на нов хардвер кој би ги задоволувал потребите за идејни решенија и пораст на користењето на информатичките ресурси.

3. Стратешки цели

Обезбедување на ИКТ инфраструктура

Информатичка инфраструктура значи збир на хардвер и софтвер која е централизирано менаџирана како клиент - сервер околина која има за задача да обезбеди непречен проток на податоци и овозможување на квалитетни електронски услуги.

Безбедна и ефикасна инфраструктура

Проширување и подобрување на инфраструктурата

Контролирано и безбедно отклонување на проблеми

Лесно надградлива и флексибилна инфраструктура

Оптимизирање на информатичка инфраструктура

Оптимизирање на информатичка инфраструктура значи подобрена комуникација со уредите во склоп на околината, менаџирање на самата околина во зависност од потребите и приоритетот на истите. Придобивките кои ќе проследат се следниве:

- Ги намалува трошоците;
- Нови сервиси и подобрен квалитет;
- Брзи реакции;
- Високо ниво на корисничка продуктивност;
- Флексибилен пристап;
- Брзо опоравување од оштетување или дефект;

Капацитети и знаења

Општината има потреба од континуирано зајакнување на способностите, вештините и знаењата на вработените во информатичкиот сектор како и администрацијата односно корисниците на ИКТ опремата, со што би се организирале интерни и надворешни обуки, тренинзи, од областа на ИКТ .

Безбедност

Безбедноста во информатичкиот систем е од големо значење на кое мора да се посвети големо внимание а тие се:

- Обезбедување на сигурносен проток на податоци ;
- Обезбедување на соодветни енкрипции и сертификати за внатрешно користење на ресурсите и податоците;
- Обезбедување на лични податоци на вработените;
- Обезбедување од надворешни влијанија, кражба на податоци, малициозни програми и упад во информатичкиот систем;
- Изработка на (disaster recovery plan) план за опоравување од катастрофа;
- Обезбедување на сигурност на корисниците на е-услугите;
- Обезбедување на личните податоци на корисниците;

Воведување на е-услуги

Овозможување на електронски услуги на граѓаните и бизнис заедницата кои ќе допринесат за поефикасна реализација на бараните услуги, со олеснет пристап, и достапност.

ИКТ БУЏЕТ за 2017 година

Ред .бр	ОПИС	Количина	Ед.цена БУЏЕТ 2017	Вкупно БУЏЕТ 2017
1	Набавка на дехтоп компјутери	10	25.000	250.000
2	Набавка на печатари	4	15.000	60.000
3	Набавка на мултифункционални печатари	2	30.000	60.000
4	Набавка на преносни (лаптоп) компјутери	1	23.000	23.000
5	Набавка на мрежна опрема (свичеви , рутери)	1	60.000	60.000
6	Преносни УСБ Мемории	20	500	10.000
7	NAS уред за мрежно складирање на податоци	2	15.000	30.000
8	Надградба на систем за видео надзор	1	120.000	120.000
9	File Сервер	1	70.000	70.000
10	Пасивна мрежна опрема мрежни кабли, мрежен алат, конектори и др.	1	40.000	40.000
11	Резервни делови за тековно одржување и сервисирање на компјутерите (напојувања, хард- дискови и др.)	1	30000	30000
12	UPS уред за непрекинато напојување	4	6.000	24.000
13	Лиценцирана антивирусна заштита (едногодишна лиценца) 45 лиценци	1	45.000	45.000
14	Набавка на опрема тинкенти и сервер (виртуелизација)	1	120.000	120.000
15	Надградба и одржување на софтвер за даночно одделение LTAS	1	100.000	100.000
16	Надградба и одржување на софтвер за одделение за финансии и буџет ЕДУСОФТ	1	70.000	70.000
17	Надградба и одржување на општинска веб страна www.svetinikole.gov.mk	1	30.000	30.000
18	Обука, тренинзи за зајакнување на вештините и способностите на вработените во локалната самоуправа	1	60.000	60.000
ВКУПНО:				1.202.000

Бр.0801-551
23.12.2016 год
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2017 година бр. 0801 - 552 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/2
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12.2016 година донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2017 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и тоа:

- Континуитет во одржувањето на традиционалните културно уметнички манифестации;
- Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на Општина Свети Николе;
- Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Македонија и странство во Општина Свети Николе;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со збратимените градови на Општина Свети Николе;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат во развојот на културата во локалните заедници.

I. Приходи –дотации и општински буџет

		Буџет 2017
1.	Библиотечна дејност - K1	25.000
2.	Музичко и сценско – уметничка дејност - K2	4.440.812
3.	Музичко – кинотечка дејност - K3	2.637.188
4.	Самофинансирачки активности	1.400.000
5.	Средства од Буџет на Општина	3.254.200
	ВКУПНО	11.757.200

III.

Приходно Кonto-к1иK2	Вид на приход	Буџет 2017
723411	Чланарина во институции од областа на културата	200.000
723412	Приходи од билети за културни манифестации	150.000
725939	Останати неданочни приходи	650.000
721319	Други приходи од имот	100.000
	Вкупно:	1.100.000

741111 K-3 Тековни трансфери од др.нивоа на власт 300.000

Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани

АКТИВНОСТИ	Министерство за култура	Буџет Општина Свети Николе	Сопствени приходи	Вкупно
	2017	2017	2017	2017
Шоу за деца „Свездички“		50.000		50.000
Фестивал на изворен фолклор Тодорица		350.000		350.000
Ден на Општина – 14 Септември		50.000		50.000
Трансфери за изградба на црква „Света Лидија Македонка“ и за потребите на други цркви во Свети Николе, парохија		600.000		600.000
Светиниколско културно лето		300.000		300.000
Меѓународна културна соработка		50.000		50.000
19 Декември – Патрон на градот Свети Никола Свечена академија и свечена седница		350.000		350.000
КУД Јанко Глигоров		50.000		50.000
Промоции на книги		20.000		20.000
Ден на шегата – априлијада		10.000		10.000
Драмски аматерски театар „Сцена 71“		150.000		150.000
Драмско студио „Колибри и Глорија“		30.000		30.000
Организација на Тодорица- празник на град Свети Николе со музичка програма и др.содржини		350.000		350.000
Вкупно плати и надоместоци од плати на програма К2		319.200		319.200
Вкупно средства предвидени од Буџет на Општина		2.679.200		2.679.200
Вкупно средства предвидени од Буџет на општина за програма К2		575.000		575.000
Вкупно средства предвидени од сопствени приходи К1			15.000	15.000
Средства предвидени од Министерство за култура				
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К2	3.498.000			3.498.000
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК2	942.812		1.085.000	2.027.812

Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК1	25.000			25.000
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ КЗ	2.160.504			2.160.504
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК3	476.684		300.000	776.684
Вкупно	7.103.000	3.254.200	1.400.000	11.757.200

IV. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за култура, Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе, предвидени за 2017 година. При реализација на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти поврзани со културата.

Во текот на 2017 година доколку Општина Свети Николе успее да обезбеди финансиски средства ќе се реализира и капиталниот проект Мал Анфитеатар во износ од 4.000.000,00 денари.

V. Манифестации поддржувани со други форми на активности

****Ден на Општината**

За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во ослободување на градот.

****Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“**

Во организација на локалната самоуправа во Свети Николе, се празнува 19 декември, верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе.

На 17 Декември, во попладневните часови во забавниот дел се одржува „Свечена академија“ на познати и реномирани групи. Во 2012 присуствуваше реномираниот хорот Света „Злата Мегленска“ што претставува дополнително задолжување за организира на уште повисоко ниво од досегашното а тоа секако ќе се случи во 2017 година.

На 18 Декември, Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот на Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 2016/2017 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и средното училиште „Кочо Рацин“, признание за просветен работник на годината, како и дипломи за освоени места на ликовниот и литературниот конкурс.

На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети Никола“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“.

****Новогодишна програма**

За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување на пакетчиња за најмалите.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801-552
23.12. 2016 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Претседател,

Илија Стоилев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2017 година бр. 0801 - 553 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/3
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на социјалната заштита за 2017 година

I. ВОВЕД

Основната цел на Програма за социјална заштита е развој на интегрален, транспарентен и одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се регулира и поблиската соработка помеѓу централната власт претставувана од Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на социјалната заштита.

Програмата за социјална заштита се заснова на Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната заштита, како и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната заштита, но и надлежностите дадени на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината Свети Николе, со кои се уредени правата од областа на социјалната заштита.

II. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се :

- ☞ Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- ☞ Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- ☞ Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- ☞ Подобрување на стандардот на граѓаните;
- ☞ Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;
- ☞ Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

III. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма.

Целни групи со оваа програма се опфатени: социјално загрозени и исклучени граѓани, жени, стари и изнемоштени лица, ран детски развој, социјална заштита на лица со посебни потреби, жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство.

Активности кои се опфатени со оваа програма се:

1. Еднократна и социјална парична помош

- Џ Давање на финансиска помош на заболени жени и мажи (жители на општина Свети Николе) од малигни заболувања, како и на жени и мажи кои боледуваат од друг вид на заболувања.

Документи:

* Барање

* Лична карта за идентификација

* Трансакциона сметка

* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

* Медицински документи

- Џ Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина Свети Николе

Еднократна парична помош ќе се доделува на следните корисници:

1. самохрани родители – жени и мажи;
2. жени и мажи жртви на семејно насилство;
3. лица со посебни потреби – жени и мажи, како и на нивните семејства;
4. семејства во кои не работи ниту еден член;
5. семејства во кои работи само еден член од семејството;
6. семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави).

Документи:

* Барање

* Лична карта за идентификација

* Трансакциона сметка

* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

** Решение или потврда за социјалната положба од надлежна институција (се однесува за од 1 до 5)

*** За 6та точка, најпрвин се доставува Барање за да Комисија за проценка на штети излезе на увид, по увидот од терен, се доставуваат и: записник од Полиција, потврда од ТППЕ Свети Николе, лична карта и трансакциона сметка.

- Џ Доделување на парични средства за стапување прв пат во брак над 40 години на жени и мажи.

Документи:

- * Барање
- * Лична карта за идентификација
- * Извод на венчани
- * Трансакциска сметка

- Џ Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - жители на општина Свети Николе

Документи:

- * Барање
- * Лична карта за идентификација
- * Извод на матична книга на родените како доказ за оставување на право на финансиски средства по овој основ
- * Извод од матична книга на венчани (доколку се венчани родителите)
- * Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
- * Трансакциска сметка

- Џ Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи

- * Барање
- * Лична карта за идентификација
- * Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
- * Трансакциска сметка
- * Чек од пензија
- * Медицински документи

2. Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата од градинката

- Џ Народна кујна со проширување на опфатот на корисници - жени и мажи од руралните средини.

За социјално загрозуени семејства, преку Народна кујна континуирано ќе се обезбедува топол оброк и за 2017 година.

- Џ Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола

Општина Свети Николе во континуитет доделува социјални пакети на социјално ранливи категории и лица од руралните средини.

- Џ Божиќни подароци за социјално загрозуени семејства (жени и мажи)

Општина Свети Николе во континуитет доделува подароци на социјално загрозените семејства.

- Џ Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка

Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за децата од градинката и заедно со програма од овие дечиња се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.

- ☞ Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди
Во случај на несреќи и елементарни непогоди, Општината секоја година предвидува средства за помош на семејствата зафатени од непогодите.

3. Лица со посебни потреби

- ☞ Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби.
На 3-ти декември меѓународниот ден на лица со посебни потреби, Градоначалникот на Општина Свети Николе во континуитет ги посетува лицата кои престојуваат во Дневниот центар за лица со посебни потреби, за кој ден со подароци, коктел и програма подготвена од овие лица се одбележува денот.
- ☞ Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за лицата со посебни потреби кои престојуваат во Дневниот центар и заедно со програма од овие лица се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.
- ☞ Летен камп за лицата со посебни потреби.
Во континуитет, лицата со посебни потреби во месец Август ќе престојуваат во детското одмаралиште во Стар Дојран со нивните родители
- ☞ Превоз за лицата со посебни потреби, како и канцелариски материјал
За да се овозможи поголемо вклучување на лицата со посебни потреби во општественото живеење, Општината ќе обезбеди превоз за лицата за активности надвор од Дневниот центар. Со оваа активност ќе се обезбедат услови за вклучување и учество во културни активности на децата со посебни потреби кои ќе бидат во склад со наставната програма. Општината во континуитет предвидува средства и за канцелариски материјал за функционирање на Дневниот центар.

IV. ПРИХОДИ

Р.бр.	ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ	БУЏЕТ 2017
1.	Средства обезбедени од блок дотации	20.520.000
2.	Средства обезбедени од целодневен престој - самофинансирачки средства	11.945.200
3.	Средства обезбедени од Буџетот на општина Свети Николе	7.293.840
	ВКУПНО	39.759.040

Р.бр.	Активности	Дотација	Буџет на Општина	Сопствени приходи	Вкупно
	Еднократна и социјална парична помош				
1.	Давање на финансиска помош на заболени жени и мажи од малигни заболувања, како и на жени и мажи кои боледуваат од друг вид на заболувања		350.000		350.000
2.	Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина Свети Николе (социјално загрозени категории)		350.000		350.000
3.	Доделување на парични средства за стапување прв пат во брак над 40 години на жени и мажи		300.000		300.000
4.	Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - жители на општина Свети Николе		600.000		600.000
5.	Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи		100.000		100.000
	Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата од градинката				
6.	Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола		350.000		350.000
7.	Божични подароци за социјално загрозени семејства		350.000		350.000
8.	Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка		150.000		150.000
9.	Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди		300.000		300.000
	Лица со посебни потреби				
10.	Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби		10.000		10.000
11.	Новогодишни подароци за		30.000		30.000

	лицата со посебни потреби				
12.	Летен камп за лицата со посебни потреби		60.000		60.000
13.	Превоз за лицата со посебни потреби		50.000		50.000
14.	Канцелариски материјал за лицата со посебни потреби		20.000		20.000
15.	Други договорни услуги		150.000		150.000
	ВКУПНО ОД 1 ДО 15		3.170.000		3.170.000
	Трансферни средства				
16.	Блок-дотации Детска градинка - плати	18.522.840			18.522.840
17.	Блок-дотации Детска градинка – материјални трошоци	1.997.160			1.997.160
18.	Расходи од самофинансирање – детска градинка			11.945.200	11.945.200
	Капитални инвестиции				
19.	Реконструкција и санација на подови и столарија во Детска Градинка Рахилка Гонева		623.840		623.840
20.	Доградба на Детска Градинка Рахилка Гонева		3.500.000		3.500.000
	ВКУПНО	20.520.000	7.293.840	11.945.200	39.759.040

V. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на Општина Свети Николе предвидени за 2017 година.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство.

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на Општината.

Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на Општина Свети Николе.

Во 2017 година од Буџетот на Општина Свети Николе доколку имаме доволен прилив на финансиски средства ќе се реновира кровната конструкција на Ј.О.У.Д.Г “Рахилка Гонева” Свети Николе во износ од 3.000.000,00 денари .

VII. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Во општина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запустени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици. Општината Свети Николе ќе ги поддржи активностите на отворените дневни центри за згрижување и социјализација. Одбележувањето на денот на инвалидизирани лица се случува во организација на Здружението на инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети Николе се предвидени во програмата K4 каде се наоѓаат сите невладини организации.

****ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ**

Други форми на активности, кои ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на Општина Свети Николе се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага општината,
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0801-553
23.12.2016 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Илија Стоилев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2017 година бр. 0801 - 554 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/4
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 83,чл.84,чл.85,чл.86 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М. „бр. 17/2011,53/11,144/12 и 25/13), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр. 93/11,65/12,75/12 и 98/12), член 15 од Статутот на Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр. 01/2006), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА **за уредување на градежно земјиште на подрачјето** **на Општина Свети Николе во 2017 година**

ВОВЕД

Оваа програма особено ги содржи следните поглавја:

- I. Просторот кој е предмет на уредување;
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште;
- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- IV. Изворите на финансирањето на Програмата;
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба;
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII. Динамика и извршување на Програмата;
- IX. Надомест за изградба и реконструкција на инфраструктурни објекти на територијата на Општина Свети Николе.
- X. Одредби за реализација на програмата

I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на ова Програма за уредување на гадежно земјиште за Општина Свети Николе е просторот кој е дефиниран како градежен опфат на градежно изградено и градежно неизградено земјиште дефинирано со Урбанистички план „ЛУПД или ДУПД. за град Свети Николе и сите останати населени места во Општина Свети Николе.

1.1. ПОДРАЧЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Градежното земјиште во град Свети Николе е поделено на 2 (две) зони според местоположбата во однос на централното градско подрачје и опфатот е ограничен со следното:

1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:

Тргувајќи од раскрсницата помеѓу улица „Младинска“ и „Карпошева“, по улицата „Младинска“ до спој со улица „29-ти Ноември“, десно по улица „29-ти Ноември“ до спој со улица „Јанко Глигоров“, лево по улица „Јанко Глигоров“ до спој со улица „Вељко Влаховиќ“, десно по улца „Вељко Влаховиќ“ се до сервисот „Бацоц“, десно преку мостот на „Светиниколска река“ до улица „Маршал Тито“ (Дистрибуција), десно по улица „Маршал Тито“ до спој со улица „Гоце Делчев“ лево по улица „Гоце Делчев“ со спој со улица „11-ти Октомври“, десно по улица „11-ти Октомври“ до спој со улица „Септемвриска“, лево по улица „Септемвриска“ до спој со улица „Крсте Мисирков“, десно по улица „Крсте Мисирков“ до спој со улца „Овчеполска“, по целата должина на улица „Овчеполска“ до спој со улица „Питу Гули“, десно преку мост (кај Дардо) до улица „Кочо Рацин“, по улица „Кочо Рацин“ до спој со улица „Крсте Мисирков“ и лево со улица „Крсте Мисирков“ до раскрсница со „Младинска“ и улица „Карпошева“

2. Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот ограничен со улиците:

Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона.

3. Како посебно подрачје ќе се земе просторот на новоформираните населби Рудина и Ливади

4.Индустриска зона-Свети Николе

Оваа индустриска зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште кон Овче Поле, од двете страни на регионалниот пат Свети Николе - Овче Поле се до границите определени со ГУП. Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на ГУП се ослободени од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни согласности.

5.Индустриска зона „Овче Поле,,

Оваа зона го опфаќа постојните капацитети на индустриски објекти кои се наоѓаат во делот помеѓу железничката станица и магистралниот пат М5 Штип –Велес , истите егзистираат и ново предвидените согласно Деталниот урбанистички план за индустриска зона „Овче поле,,

Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на УП се ослободени од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни согласности

6. Зона “мало стопанство”

Како посебен простор се појавува планираната Малостопанска а зона, која го опфаќа реонот помеѓу реката Периш, патот од “Југосуровина” до Здружението на возачите и автопатот Миладиновци - Штип.

7.Населени места во Општина Свети Николе

Прва зона:

А): Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,

Втора зона:

Б): Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.

В) сите останати места

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште се подразбира:

II- 1 Подготвителни работи и

II - 2 Расчистување на градежно земјиште

II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се подразбира:

- Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати.
- Изработка на урбанистички планови
- Изработка на проектна документација за изградба на инфраструктурни објекти.

II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Расчистување на градежното земјиште со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежното земјиште а градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи;
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна парцела), со транспорт на материјалот до одредена депонија

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште е изградба на инфраструктурни објекти како што се пристапна улица, водоводна мрежа, канализациона мрежа, електро мрежа со сите свои приклучни елементи како канализациони, водомерни шахти, бандери и друго како можност за индивидуални приклучоци.

Приклучувањето на објектите во мрежата може да го вршат единствено овластени претпријатија по издадено одобрение за приклучок од Општина Свети Николе а на товар на барателите за приклучок, согласно нивните пресметки за потрошен материјал, работна рака ,такси и друго..

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

III– 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со:

- изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат,(улицы со тротоари);пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови
- изградба на електрична мрежа;
- улично осветлување
- изградба на водоводна мрежа
- изградба на фекална канализација.
- Изградба на атмосферска канализација

III – 2 Повисок степен на уреденост:

Повисок степен на уреденост ги опфаќа објектите од точка III– 1 и дополнително

- ПТТ(оптичка-телекомуникациона)мрежа
- топлификациона мрежа
- паркинг простори
- гасоводна мрежа
- пречистителна станица за отпадни води

III-3 Понизок степен на уреденост

- непречен пристап до градежна парцела од некатегоризиран јавен пат
- сопствено водоснабдување(нема приклучок на водоводна мрежа)
- септичка јама(нема приклучок на фекална канализација)
- сопствен одвод на атмосферски води(нема атмосферска канализација)
- нестандардно улично осветлување
- надземна нестандартна електрична мрежа.

III –4 Опременување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:

а.) Опременување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:

- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти;
- градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;

Трошоците за уредување на градежното земјиште, што подразбира примарни инфраструктурни објекти со приклучни елементи како можност за индивидуални приклучоци се на товар на Општина Свети Николе.

Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства, но не подолго од пет години по целосната уплата на средствата од страна на инвеститорот.

III – 5 Опременување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела.

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши сопственикот на земјиштето согласно Одобрението за градба. (инвеститорот).

**IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ –
РАСХОДИ**

А.Извори на финансирање		ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ НА ОПШТИНА 2017 год .	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ 2017 год .	КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВ АЊЕ 2017 год .
1	Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште од корисници на земјиште за изградба на објекти	38.000.000		
2	Средства од надоместок за користење на јавно прометни површини	1.000.000		
3	Приходи од јавно осветлување	3.000.000		
4	Приходи од закупнина на имот на општина Свети Николе	1.000.000		
5.	Други неданочни приходи на општината	1.000.000		
6.	Надомест од продажба на градежно земјиште	40.751.116		
7.	Трансфери од Агенција за државни патишта	3.293.294		
8	Надоместок од утврдување на правен статус на бесправни изградени објекти	2.500.000		
9	Приходи од закуп на земјоделско земјиште	9.000.000		

10	Приходи од концесии за користење на природни ресурси и минерали	10.000.000		
11	Приходи од Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој		23.502.274	
13	Светска Банка – кредит ул. Крсте Мисирков и Младинска			21.594.691
14	Проект финансиран од Европска унија		16.990.000	
ВКУПНО		109.544.410	40.492.274	21.594.691

Б. Расходи

			БУЏЕТ 2017	ДОНАЦИ И 2017	КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВ АЊЕ 2017
Ф		УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ			
Ф1	Ф10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ			
		ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено место -Урбанистичко архитектонски проекти и ревизија на горе наведените и геодетски услуги	10.800.000		
Ф1	Ф10	Изработка на урбанистички планови за 8 села (Горобинци,Ерџелија,Мустафино,Трстеник, Преод,Амзабегово,Кадрфаково и Црнилиште) ДДВ	1.101.066		
		Вкупно Ф1	11.901.066		
Ф2	Ф20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ			
		Експропријација	1.000.000		

		Надзор на изведбени работи во инфраструктурата	1.300.000		
		Подготвување на техничка документација за сите видови на проекти за инфраструктурни објекти и ревизија на горе наведените	4.700.000		
		Стратегиска оцена за влијание на УП врз животната средина	300.000		
		Елаборати за животна средина	200.000		
		Стручна ревизија за урбанистички планови	400.000		
		Подготвување на техничка документација и проекти паркови површини со детски игралишта во три села Црнилиште,Горобинци и Ѓуѓанци и на четири локации во населено место Св. Николе(ул.Јане Сандански,Ангел Трајчев,Скопска и 4-ти Јули)		748.812	
		Вкупно Ф2	7.900.000	748.812	

			БУЏЕТ 2017	ДОНАЦИИ 2017	КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 2017
ГА		ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ			
	ГАО	Изградба и реконструкција на комерцијални објекти – Градтски пазар	8.000.000	16.990.000	
		ВКУПНО ГА	8.000.000	16.990.000	
Ј 1	Ј10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА			
		Реконструкција на водоводна мрежа на ул.,11Октомври,Македонска и Гоце Делчев	2.000.000		
		Реконструкција на водоводна линија во с. Мустафино	2.000.000		
		Вкупно Ј1	4.000.000		

J3	J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			
		Јавно осветлување – потрошувачка на ел.енергија	3.000.000		
		Реконструкција на капацитетите за енергетика	3.090.000		
		Новогодишно украсување	350.000		
		Осветлување на Крст Свети Илија	200.000		
			6.640.000		
		Вкупно J30			
J4	J40	ЈАВНА ЧИСТОТА			
		Чистење на јавно прометни површини	4.500.000		
		Чистење на градското речно корито (2 пати во годината)	150.000		
		Набавка на канти за смет	1.000.000		
		Зимско одржување	1.200.000		
		Проект за јавна чистота – ангажирање на лица	3.000.000		
		Вкупно J40	9.850.000		
J6	J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ			
		Обележување и поставање на хоризонтална и вертикална сигнализација	1.000.000		
		Вкупно J60	1.000.000		
J7	J70	Одржување на зелени површини околу зградите	150.000		
		Пошумување	350.000		
		Вкупно J70	500.000		
J8	J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ			
		Рушење на бесправно изградени објекти	150.000		
		Ерадикација на животни	100.000		

		скитници и дератизација			
		Вкупно	250.000		
		J80			
ЈД	ЈД	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА			
	ЈДА	Крпење и снирање на улици во град Свети Николе	6.000.000		
		Тампонирање со грбен асфалт на улици во град Свети Николе и села	5.000.000		
	ЈДА	Реконструкција и санација на улици во градот -Цветан Димов - Рахилка Гонева - Улица 1	1.200.000		
	ЈДА	Реконструкција и санација на улици во градот -Кочо Рацин -дел - Септемвриска -дел - Маршал Тито-дел -Филип 2-дел -11 Македонска бригада-дел -Македонска-дел -9-ти Мај –дел -Солунска-дел -Питу гули –дел -Карпошева дел	7.000.000		
	ЈДА	Реконструкција и санација на улица Ангел Трајчев	641.066		
		Реконструкција на улици во град 11 Октомври,Гоце Делчев	4.691.075		
		Реконструкција на улици во град Васка Циклева	6.500.000		
	ЈДА	Реконструкција на улици ,рекострукција на водоводна и канализациона мрежа како и изградба на атмосферска канализација на ул. Крсте Мисирков и Младинска			21.594.691

		Вкупно			
		ЈД	31.032.141		21.549.691
ЈИ		ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ			
ЈИ	ЈИА	Изградба на преливник за фекална канализација во централно градско подрачје	500.000		
		Санација на колектор преку река Периш (изработка на прагови)	1.900.000		
		Изградба на канализациона мрежа во с. Црнилиште ДДВ	1.724.101	7.636.203	
		Вкупно	4.124.101	7.636.203	21.594.691
	ЈИА				
	ЈИВ	Реконструкција на речно корито на Горобинска река	4.000.000		
		Вкупно	4.000.000		
	ЈИВ				
ЈЛ	ЈЛА	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			
	ЈЛА	Изградба на градска капела	2.189.221		
		Партерно уредување на градска капела	1.311.199		
		Градежно занатски работи за Капела	250.000		
		Вкупно Ј Л	3.750.420		
ЈК	ЈКО	ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			
		Набавка на бехатон плочки	3.500.000		
		Вкупно Ј К	3.500.000		
ЈМ	ЈМ А	ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ ПОВРШИНИ –ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА			
		Изградба на парковски површини со детски игралишта во шест села Немањици, Пеширово, Мус тафино, Амзабегово, Кадрифаково	489.870		

		и Ерџелија			
		Изградба на полштад Македонија во централно градско подрачје	4.000.000		
		Изградба на забавен парк за деца во град Свети Николе	3.000.000		
		Изградба на паркови површини со детски игралишта во три села Црнилиште,Горобинци и Ѓуѓанци и на четири локации во населено место Св. Николе(мв.Лозов расадник,Ангел Трајчев,Скопска и 4-ти Јули. ДДВ	2.024.998	11.249.988	
		Уредување на излетничко место Бареш ДДВ	881.222	3.867.271	
		Уредување на излетничко место вештачко езеро Мавровица ДДВ	680.592		
		Вкупно ЈМА	11.076.682	15.117.259	
ЈН	ЈН0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			
		Изработка и монтажа на опрема и спортски реквизити на пет рекреативни игралишта во Град Свети Николе	1.000.000		
		Набавка на детски реквизити (клацкалки ,лулашки илизгалки) и нивна монтажа на јавни површини	240.000		
		Набавка на клупи за седење на јавни површини	150.000		
		Набавка и поставување на цветни жардињери	30.000		
		Реконструкција на постоечките тезги во Градскиот Пазар	600.000		
		Вкупно ЈН	2.020.000		
ВКУПНО ЗА Ј-ПРОГРАМА			81.743.344	22.753.462	21.594.691

ВКУПНО ЗА Г-ПРОГРАМА	8.000.000	16.990.000	
ВКУПНО Ф –ПРОГРАМА	19.801.066	748.812	
СЕ ВКУПНО	109.544.410	40.492.274	21.594.691

Со парите кои се одобрени од Светска банка се изврши санација и реконструкција на улиците Младинска и Крсте Мисирков ,како и комплет санација и реконструкција на водоводната , канализационата и атмосферска мрежа на истите.

Со пари обезбедени од Европска банка ќе се врши:

Изградба на водовод на ул.М.Апостолски ,Г.Гаврилски нас.Сопотски пат **6.424.006,09**

Изградба на водовод на ул.1,2,3,4,5 нас.Лозов Расадики **3.861.553,56**

Изградба на водовод на ул.Васка Циклева **2.063.047,62**

Изградба на фекална канализација на ул.М.Апостолски и Гаврило Гаврилски **3.987.489,42**

Изградба на фекална канализација на ул.1,2,3,4,5 нас.Лозов Расадики **2.883.740,79**

Изградба на фекална канализација на ул.Васка Циклева **1.973.971,89**

Изградба на фекална канализација во нас.Рудине **6.667.046,80**

Изградба на фекална канализација во нас.Кнежевски пат **5.357.396,92**

Од други извори се планира изградба на следните објекти:

Пробивање и тампонирање на улици во нас.Сопотски пат **12.000.000,00**

Пробивање и тампонирање на улици во нас.Лозов Расадики **6.000.000,00**

Реконструкција на локален пат Пеширово –Ерџелија

Реновирање на фасади во централно градско подрачје **3.000.000,00**

Реконструкција на водоводна линија на дел од ул.Македонска

Изградба на водовод во с.Крушица **7.222.374,53**

Изградба на фекална канализација во с.Мустафино

По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши прераспорежување на средствата на работите од една во друга позиција.

VI.Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Свети Николе

(1) Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост се пресметува по м2 корисна површина врз основа на заверениот основен проект помножен со следните коефициенти:

1. За станбени објекти:

- станбени повшини, 1,0,
- станбени простории со висина до 2,50м, потпокривен простор 0,2
- ложија затворена од три страни, 0,4.
- подлогија затворена од две страни,0,3,
- балкони, тераси, 0,2,
- заеднички проодни тераси, пасажии, 0,2,
- помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,
- трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот, 0,3,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,
- стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1.

2. За деловни јавни производни објекти:

- простории, 1,0,

- магацини, 0,5,
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,
- трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1,
- лоѓија затворена од три страни, 0,5,
- подлоѓија затворена од две страни, 0. 4,
- балкони, тераси, 0,3 и
- отворен наткриен простор, 0,3.

3. За други објекти:

- катни гаражи, 0,05
- спортски покриени објекти, 0,5
- спортски откриени објекти, 0,3
- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 1,0,
- отворени пазаришта-за 30% од површината на локацијата, 1,0
- базени, 0,2,
- трафостаници над 35 Кв, 1,0.

4. За објектите од група на класа на намени „Г“, -производство, дистрибуција и сервиси (Г1, Г2, Г3, Г4) 0,05

5. Бензински пумпи и нивни придружни

објекти (продавници, кафитерии, ресторани, авто сервиси, автосалони и помошни простории) 1,0

6. За објекти од група на класи на намени Б5 (угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта) и за група на класи на намени А4 (хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски и ловен дом) - сите простории 0,05

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметуваат површините на:

- зидови и другите конструктивни елементи,
- инсталационите канали,
- окната на лифтови,
- окна на врати и
- отворени паркиралишта.
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство

(3) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уредување, се пресметува на 50% од вкупната површина.

(4) За објектите од класи на намени „Г“, висината на трошоците не смее да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите опишани во предходниот став.

(5) Доколку со изградба на објекти е предвидено отстранување на постоен објект за пресметување на висината на надоместокот за уредување се минуса соодветната корисна површина на објекти утврдени во имотниот лист.

Врз основа на тоа висината на надоместокот е даден по зони поодделно:

ЗОНА - 1

1	комунален надоместок по основ на корисна станбена површина за новogradби, доградби и надградби	1.550,00 ден/м ²
---	--	-----------------------------

2	Комунален надоместок по основ на корисна деловна површина за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и инсталации	2.900,00ден/м ²
3	Комунален надоместок по основ пренамена од корисна станбена површина во корисна деловна површина	1.350,00ден/м ²
4	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за станбен простор	1.550,00ден/м2
5.	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за деловен простор	2.900,00ден/м2

ЗОНА - 2

1	комунален надоместок по основ на корисна станбена површина за новogradби, доградби и надградби	1.450,00ден.м/м ²
2	Комунален надоместок по основ корисна деловна површина за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и инстелации	2.300,00 ден/м ²
3	Комунален надоместок по основ на пренамена од корисна станбена површина во корисна деловна површина	850,00 ден/м ²
4	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за станбен простор	1.450,00ден/м2
5.	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за деловен простор	2.300,00ден/м2

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште во зона „1,,и во зона „2,, е според дадените табели со исклучок за објекти од „Г,, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2015 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

Населба “ЛИВАДИ” и “РУДИНА”

За новоформираните населби “Ливади” и “Рудина” ќе важат цените од 1 зона поради тоа што во истите има најголеми трошоци за инфраструктурно уредување. Со оглед на тоа, што веќе има изградени објекти за кои ќе се води постапка за легализација, а кои имаат дел од инфраструктурата (водовод, канализација, електрика) наведената сума ќе се корегира доколку инвеститорите имаат писмен доказ за сопствени учество во постојните водови согласно детален урбанистички план.

ИНДУСТРИСКА ЗОНА-Свети Николе

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок за објекти од „Г,, класа на намени ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2015 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

ИНДУСТРИСКА ЗОНА „Овче поле,,

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок на објект од „Г,, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2015 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

зона “МАЛО СТОПАНСТВО”

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок на објектите со класа на намени „Г,, каде што висината на надомест ќе се пресметува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2015 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

Населени места во Општина Свети Николе

Во населените места во Општината - Свети Николе, надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа по зони и тоа на следниот начин:

Прва зона:

За: Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 20 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за објекти од „Г,, класа на намени ќе изнесува 20% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2015 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

Втора зона:

За: Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.
,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 15 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за објекти од „Г,, класа на намени ќе изнесува 15% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2015 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

Трета зона:

За сите други места во општина Свети Николе, не се плаќа надоместок.

Трошоците за уредување на повисок степен на уреденост може да се зголемат доколку се изведени инфраструктурни мрежи од повисок степен за најмногу 20% од утврдените трошоци.

Трошоците за уредување на понизок степен на уреденост може да се намалат доколку се изведени сите инфраструктурни објекти за понизок степен за најмалку 80% од утврдените трошоци.

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште по писмена форма директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација енергетски и други согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во претходниот период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување -целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето – делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

За објекти за кои до донесување на Законот за Локална самоуправа има склучени Договори за надоместок за уредување на градежно земјиште, а врз основа на донесените тогашни Решенија за локациски услови, помеѓу корисниците на земјиштето и Општина Свети Николе и во меѓувреме се поништени решенијата за локациски услови, а е издадена нова заверена проектна документација, ново настанатите односи ќе се регулираат со Анекс договор кон основниот Договор помеѓу Општината и корисникот на земјиштето. За исотот корисникот на земјиштето е должен да достави документ – дека во претходниот период документацијата му била поништена.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во договорот за сигурна динамика и банкова гаранција за правни или востановена хипотека за физички лица(согласно чл.59 ст.12и ст.13. од Законот за градење сл.в.на РМ бр.59/11). Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниот начин:

-За вкупен износ на надоместокот до 32.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучува на договорот во целост.

-За вкупниот износ на надоместокот од 32.000,00 денари до 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.

- За вкупен износ на надоместокот над 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.

При наплатување на надоместокот за уредување на градежно земјиште во случај на легализација (каде има донесено ДУП-ови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши во готово, без оглед на висината на надоместокот, по утврдени законски акти.

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и органот на општината надлежен за уредување на градежно земјиште.

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опременувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

IX. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА

1. Градителите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, електро mreжа, ПТТ mreжа, кабловска mreжа како и други видови објекти и инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните работи и тоа за вредност:

до 100.000,00ден	1%	
од 100.000,00 до 500.000,00 ден	0.6%	но не помалку од 1.000,00ден
од 500.000,00 до 1.000.000,00 ден	0,5%	но не помалку од 3.000,00ден
од 1.000.000,00 до 5.000.000,00 ден	0,3%	но не помалку од 5.000,00ден
над 5.000.000,00 ден	0,2%	

Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со превземање на цените од тендерската документација.

Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период.

Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и инвестиционо одржување, поправки, адаптации, и слични работи на кој не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште .

X. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1. За новите урбанистички планови минималната корисна станбена површина за изградба на која се пресметува комунален надоместок се утврдува на минимум 25% од вкупно планираната развиена станбена површина за градба согласно деталниот урбанистички план односно согласно параметрите за секоја градежна парцела.

За постарите урбанистички планови каде објектот се дефинира со маркица за градба минимум корисна површина на која се плаќа надоместок е 140м².

2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор од времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал (стален карактер) само за корисна станбена површина на деловен простор.

3. Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот кој се уредува

4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се гради, намален за корисната површина на објектот кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува уредна инвестиционо- техничка документација.

5. За бесплатно изградени објекти, а накнадно вклопени (легализација) во Урбанистичкиот план ќе се плаќа комунален надоместок согласно закон и в висина утврдена со оваа Програма според локалитетот во кој се наоѓаат.

6. Одобрението ќе се издава по целосната уплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште или со обезбедена гаранција за надоместокот (банкова, хипотека и др.).

7. За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се пресметуваат како соодветен платен дел од надоместокот во м², според важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирени дел за кој не е извршено плаќањето, до денот на стапувањето во сила на оваа Програма ќе се применуваат цените согласно оваа Програма.

8. Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе го уплатуваат на одложено плаќање, уплатениот дел од надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на цената, согласно Програмата, акт на Советот на Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето.

9. Советот на Општина Свети Николе може да донесе Одлука за делумно или целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објект од јавен интерес или за објект во индустриска зона по претходно доставен бизнис план и договор со точно дефиниран број и динамика на остварени вработувања.

10. При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

11. Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината. Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

12. За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Свети Николе.

13. Ова Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”, а ќе се применува од 01.01.2016 година.

Бр. 0801-554
23.12.2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2017 година бр. 0801 - 555 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/5
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/02), член 5 од Законот на пожарникарство („Сл. Весник на РМ“ бр. 36/04) и член 2 од Статусот за општина Свети Николе („Сл. Гласник на Св. Николе“ бр. 1/2006) Советот на општина Свети Николе на седница одржана на 23.12.2016 година, донесе:

ПРОГРАМА **За активностите на Општина Свети Николе во областа** **на заштита и спасување и противпожарната заштита** **во 2017**

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа на противпожарната заштита, заштитата и спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Св. Николе во 2017 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Св.Николе, а ќе го покрива и подрачјето на соседната Општина Лозово.

1.Цели

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштита на луѓето и материјалните добра;

- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, спасување со кризи и противпожарна заштита.

2.Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон:

- Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра;
- Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица;
- Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена единица;
- Брзо и ефикасно подрачје на Општина Св. Николе и Општина Лозово;
- Елиминирање на согледаните пропусти и негативности.

3.Финансирање

Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдена според Програмата ќе биде реализирано од:

- Средствата на Буџетот на РМ;
- Средствата на Буџетот на Општина Свети Николе;
- Средствата на Буџетот на Општина Лозово;
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштита од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица.

4.Распоредување на финансиски средства

	Приходи	
1.	Наменска дотација	4.235.000
2.	Наплатен премии од каско осигурување	300.000
3.	Буџет на Општина Св. Николе	1.349.000
4.	Буџет на Општина Лозово	300.000
5.	Приходи од ПП услуги	50.000
6.	Приходи од донации	50.000
7.	Вкупно 1	4.235.000
8.	Вкупно 2 до 6	2.049.000

9.	Вкупно 7+8	6.284.000
----	------------	-----------

	Расходи	
1.	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	4.235.000
2.	Поправки и тековно одржување на возила	400.000
3.	Горива и масла за возила	400.000
4.	Регистрација за возила	65.000
5.	Систематски прегледи	18.000
6.	Електрична енергија	90.000
7.	Водовод и канализација	15.000
8.	Телефон	41.400
9.	Награди и признанија за најдобар пожарникар	20.000
10.	Средства за хигиена	20.000
11.	Одржување на инсталации, градежни делови на објектот, варозување и одржување на електрични апарати и др.	100.000
12.	Прослава за ден на пожарникарите на РМ	15.000
13.	Набавка на теренско возило	500.000
14.	Набавка на техничка и заштитна опрема (ПП црева, млазници, напртњачи – V25 и друга ПП опрема)	350.000
15.	Непредвидени расходи	20.000
16.	Вкупно 1	4.235.000
17.	Вкупно 2 до 15	2.054.400
18.	Вкупно 16+17	6.289.400

5. Други форми на активности и помагање на ТППЕ

Освен со финансиски средства, Советото на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат овие активности и со;

- обележување на денот на пожарникарите;
- прогласување на наистакнат пожарникар во извршувањето на работните обврски при гасење на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.

6. Завршни одредби

За спроведување на оваа Програма се задолжени лицата кои раководат со територијалната единица во Општина Св.Николе со непосредна комуникација со менаџментот на општина Св. Николе.

Во соработка со Дирекцијата на заштита и спасување, Државниот инспектор за заштита од пожари и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Св.Николе ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзина реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози за врска со остварување на програмските цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Св.Николе“

Образложение

Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2017 година ги опфаќа активностите што ќе ги превземе Општина Св.Николе во делот на финансиската поддршка за работењето на Територијалната противпожарна единица, која претставува дел од силите за заштита и спасување од пожари и разни други непогоди.

Во приходниот дел на програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2012 година согласно Законот за пожарникарство („Сл.Весник на РМ“ бр.67/04) средствата за финансирање на територијалните противпожарни единици кои се наменети за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените кои се превземени од МВР се обезбедуваат преку трансвер на средства од буџетот на Република Македонија.

Од буџетот на Општина Св.Николе се обезбедуваат средства за финансирање на тековните оперативни активности, плати и надоместоци од плати за вработени пожарникари кои се примени од општината, набавка на противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно подобрување на условите за работа. Во приходите се вклучени и 2% од наплатите како премии за осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Од буџетот на Општина Лозово која ги користи услугите на ТППЕ Св.Николе, средствата од Општина Лозово ќе бидат употребени за доопременување и подобрување на условите за работа на ТППЕ Св.Николе.

Како сопствени приходи се планираат и средствата што Територијалните противпожарни единици во согласност со Законот за пожарникарство можат да ги остваруваат преку вршење на услуги заради подобрување на нивната техничка опременост и услови за работа.

Менаџментот на Општина Св.Николе покренала иницијатива за обезбедување на донации од правни субјекти и поединци кои имаат желба да учествуваат во опременувањето и осовременувањето на нашата Територијална противпожарна единица. Средствата се обезбедени на донаторска сметка и истите ќе се искористат за доопременување и подобрување на условите за работа на Територијална противпожарна единица.

Во расходниот дел, освен средствата за плати и надоместоци од плати, кои се добиваат од буџетот на Република Македонија се планирани и други трошоци кои се обезбедуваат од буџетот на Општина Св.Николе.

За 2017 година планирани се трошоци за тековно одржување на зградата во која е сместена ТППЕ. Се планира во текот на 2017 година да се извршат реконструкции на работните

простории и да се набави неопходен канцелариски и друг инвентар за потребите на вработените.

Во 2017 година во согласност со законските прописи се планира да се набават зимски и летни униформи за пожарникарите и техничка и заштитна опрема (црева, млазници, напртњачи – V25). Во зависност од остварувањето на планираните средства ќе се обезбедат и други потребни средства за поквалитетно извршување на задачите и поголема заштита на вработените пожарникари.

Во 2017 година планиран е поголем износ на средства заради набавка на едно теренско возило кое е неопходно за справување со шумските пожари, овие средства ќе се обезбедат од донации и од буџетот на Општина Св.Николе.

Во расходните трошоци планирани се и средства за одржување на ПП возилата и противпожарната опрема и други тековни оперативни трошоци.

Бр.0801-555

23.12.2016 година

Свети Николе

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2017 година бр. 0801 - 556 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

**Бр.0901-569/6
23.12. 2016 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12. 2016 год.,донесе:

ПРОГРАМА за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2017 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт, млади во 2017 година се:

1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Свети Николе во државата и надвор од неа.

Р. бр.	Активност	Носител	Предвидени средства од Општина Свети Николе БУЏЕТ 2017
I. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ			
1.	Турнир во мал фудбал	Општина Свети Николе	110.000
2	Меморијален Турнир во Кошарка „Горан Трајчев“ – Шлем	Општина Свети Николе	50.000
3	Улични лиги во основните училишта	Општина Свети Николе	30.000
Вкупно: I (од 1 до 3)			180.000
II. ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ			
4.	ФК Овче Поле Јуниор	ФК Овче Поле Јуниор	60.000
5.	ФК Овче Поле	ФК Овче Поле	800.000
6.	Женски ракометен клуб „Овче Поле“ СУ Свети Николе	Женски ракометен клуб „Овче Поле“ СУ Свети Николе	200.000
7.	Младински Кошаркарски клуб Овче Поле	Младински Кошаркарски клуб Овче Поле	30.000

8.	КМФ Овче Поле	КМФ Овче Поле	50.000
9.	Шаховски клуб Овче Поле	Шаховски клуб Овче Поле	20.000
10.	Риболовно друштво СРД МРЕНА	Риболовно друштво СРД МРЕНА	200.000
11.	УСК Спартевец с. Ерџелија Свети Николе	УСК Спартевец с. Ерџелија Свети Николе	10.000
12.	УСК Лиска – Поток Свети Николе	УСК Лиска – Поток Свети Николе	10.000
13.	Здружение на училишен спорт Свети Николе	Здружение на училишен спорт Свети Николе	20.000
14.	УСК Овчеполски асови – Одбојкарски клуб, Свети Николе	УСК Овчеполски асови – Одбојкарски клуб, Свети Николе	10.000
15.	КК Овче Поле Свети Николе	КК Овче Поле Свети Николе	60.000
16.	Општински фудбалски сојуз – Свети Николе	Општински фудбалски сојуз – Свети Николе	20.000
17.	УСК Овчеполски асови – Тениски клуб, Свети Николе	УСК Овчеполски асови – Тениски клуб, Свети Николе	30.000
18.	Ловно друштво Еребица	Ловно друштво Еребица	60.000
Вкупно: II (од 4 до 17)			1.580.000
ВКУПНО: I + II			1.760.000

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2017 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги помага и со:

- почесно покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.

Општината на младите ќе им помага преку:

- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

Образложение

Вака концепираната Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се поддржани од Буџетот на општината.

Во областа на спортот во Програмата се предвидуваат оние спортски манифестации што го оправдаа своето одржување во претходната година, како и оние клубови и здруженија кои се јавија на јавниот повик со свои програми и извештаи, а се со цел транспарентно и правилно доделување на средствата предвидени за областа спорт.

**0801 - 556
23.12.2016 г.
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател**

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2017 година бр. 0801 - 557 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

**Бр.0901-569/7
23.12. 2016 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12.. 2016 година, донесе:

ППРОГРАМА за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2017 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
- Планирање на развојот на образованието
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2017 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес со реализирање на втората фаза од процесот на децентрализација на образованието;

1. ПРИХОДИ

Р.бр.	Блок дотација по соодветна програма	БУЏЕТ 2017
1.	Основно образование- блок дотација	78.071.000
2.	Средства од Буџетот на општината-основно образование	5.071.624
3.	Самофинансирачки- основно образование	2.665.812
4.	Самофинансирачки- средно образование	1.851.169
5.	Средно образование-блок дотација	33.582.000
7.	Средства од Буџетот на општината-средно образование	2.115.000
	Вкупно:	123.356.605

Р.бр	I- АКТИВНОСТ	МОН	Општина	Сопствени приходи	Вкупно
1.	Манифестација по повод започнувањето на школската година 2017/2018		10.000		10.000
2.	Поддршка на наставниот кадар за обука и професионалното развивање		20.000		20.000
3.	Прогласување најдобар ученик основно образование		18.000		18.000
4.	Хортикултурно уредување на основните		50.000		50.000
5.	Доделување на новогодишни пакетчиња основни училишта		120.000		120.000
6.	Продолжен престој за ученици во ООУ „Кирил и Методиј“ и ООУ „Гоце Делчев“ - за плата		363.624		363.624
7	ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1+2+3+4+5+6)		591.624		591.624
8.	Прогласување на најдобар просветен работник		10.000		10.000
9.	Прогласување најдобар ученик средно образование		10.000		10.000
10	Стипендирање на ученици средно образование		135.000		135.000
11	Хортикултурно уредување на средното училиште		50.000		50.000
12	ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (8+9+10+11)		205.000		205.000
Р.БР.	II- АКТИВНОСТ- Оперативни расходи	МОН	Општина	Сопствени приходи	Вкупно

13.	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		1.280.000		1.280.000
14.	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		1.510.000		1.510.000
15.	ВКУПНО Оперативни расходи од 13 и14		2.790.000		2.790.000
Р.БР.	III АКТИВНОСТ – КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ	МОН	Општина	Сопствени приходи	Вкупно
16.	Промена на електрична инсталација ООУ Гоце Делчев		600.000		600.000
17.	Набавка на училишен инвентар (клупи,столови и табли)		600.000		600.000
18.	Набавка на училишен инвентар (клупи,столови и табли)		400.000		400.000
19.	Обновување на фасада на ООУ Кирил и Методиј		2.000.000		2.000.000
20.	ВКУПНО од 16+17+18+19)		3.600.000		3.600.000
Р.БР.	IV. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА	МОН	Општина	Сопствени приходи	Вкупно
21.	Блок дотација – основно образование - плати	68.668.015			68.668.015
22.	Блок дотација – основно образование – материјални трошоци и	9.402.985			9.402.985
23.	блок дотација – средно образование –плати	30.926.910			30.926.910
24.	блок дотација – средно образование – материјални трошоци	2.655.090			2.655.090

25.	Приходи од самофинансира ње – средно			572.055	572.055
26.	Приходи од самофинансира ње – средно образование-			1.279.114	1.279.114
27.	Приходи од самофинансира ње – основно образование-			2.665.812	2.665.812
27	Вкупно: 7+12+15+20+21+22+23+24+25 +26+27	111.653.000	7.186.624	4.516.981	123.356.605

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средства на Министерството за образование и наука, од сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе за 2017 година.

При реализирање на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис секторот и сл.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:

- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината;

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр.0801-557
23.12. 2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилевс.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2017 година бр. 0801 - 558 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година

Бр.0901-569/8
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“бр. 5/02) , Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА **за активностите на Општина Свети Николе во областа на** **меѓународната соработка во 2017 година**

Рамка на програмата

Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Свети Николе. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната соработка.

Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од работата на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и имплементација на заеднички проектни активности.

Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на регионалниот развој.

Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна соработка со збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, Република Бугарија, на планот на размена на информации и искуства, како и иницирање на заеднички проекти. Наши уметници и писатели престојуваа на значајни културни манифестации во Република Бугарија, а меѓународната соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни манифестации на Општината од меѓународен карактер.

Општината учествуваше во проектот E-GUESS „Подобрување на развојот во склад со Европската стратегија за оджливост 2020“, заедно со 9 други општини од Европа, и тоа: Асоцијација на Општини Таласа (Кастинјано дел Капо и Трикасе) – Италија (носител на проектот), Општина Пајарес де Адаја - Шпанија, Општина Делта - Грција, Општина Царникава и Општина

Мерсрагс – Латвија, Општина Цинцарени – Романија, Општина Садово – Бугарија, Општина Постира – Хрватска и Општина Агрос – Кипар. Преку проектот се одржуваа семинари во сите партнер организации, на теми од оваа Стратегија со активно граѓанско учество, каде по одржување на овие семинари, се потпишаа Меморандуми за збратимување помеѓу општините учеснички. Општината воспостави соработка со општина Делта - Република Грција и на друг заеднички проект во рамки на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Грција. На овој начин се отвори можност Општина Свети Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција да аплицира и користи средства од оваа ЕУ Програма.

Општина Свети Николе е членка на Еврорегионот Морава – Пчиња – Струма и седиштето на овој регион е во Општина Свети Николе. Ова членство ја изразува подготвеноста и интересот на Општина Свети Николе за остварување на регионална и прекугранична соработка.

Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за општините и соработка на ниво на локална самоуправа.

Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во рамките на ИПА.

Во текот на 2017 година Општина Свети Николе ќе работи на продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со други општини и во останати области, од интерес за економски развој на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во земјава.

Во 2017 година меѓународната соработка покрај интензивирањето на културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација на конкретни проекти со збратимените градови.

Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:

- локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување на бизнис соработки;
- зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на граѓаните преку размена на позитивни искуства;
- заштитата на животната средина и природата;
- алтернативни форми на туризам;
- обновливи извори на енергија;
- урбанистичко планирање;
- образование;
- спорт и култура.

Генерална цел

Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.

Конкретни цели

- Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети Николе;
- Реализација на заеднички активности и проекти;
- Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
- Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.

Активности

Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните активности:

- Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети Николе со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа;
- Организиран престој на делегации во Свети Николе;
- Организиран посет на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација во збратимените градови на Свети Николе;
- Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;
- Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;
- Размена на искуства;
- Примена на стекнатите позитивни искуства;
- Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации.

На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе бидат вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка.

Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за интензивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината одржливост.

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе
1.	Организиран престој на делегации во Свети Николе	100.000
2.	Организиран посет на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација	80.000
3.	Организирано учество на групи и поединци од општината на значајни манифестации, саеми и семинари во странство	300.000
ВКУПНО:		480.000

Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 480.000 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2017 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Оваа програма претставува поддршка на заложбите на Општина Свети Николе за интензивирање на меѓународната соработка со збратимените општини. Исто така, Програмата создава можности за воспоставување на соработка со други градови од Балканот, Европа и пошироко, во прилог на исполнувањето на предусловите за користење на фондовите на ЕУ и конкретно програмите за прекугранична соработка.

1. Организиран престој на делегации во Свети Николе. Програмата ќе овозможи престој на делегации во Општина Свети Николе од општините во соседството со кои е воспоставена соработка.

2. Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација. Програмата ќе овозможи престој на делегации на Општина Свети Николе во странство како и посета на делегации од општините со кои е воспоставена соработка.

3. Организирано учество на групи и поединци од општината на значајни манифестации, саеми и работилници. Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2017 година, ќе овозможи и промовирање на Општината на различни манифестации и саеми од меѓународен карактер.

Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801-558
23.12..2016

Совет на Општина Свети Николе
Претседател

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за работа на Комисијата за родова рамноправност во 2017 година бр. 0801 - 559 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/9
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Комисијата за родова рамноправност за 2017 година

Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Свети Николе формирана како постојана Комисија. Комисијата за првпат е формирана со Решение бр.0701-260 на Советот на Општина Свети Николе на 16.05.2005 година со назив Комисија за родова рамноправност, која има задача и цел да го промовира родовиот концепт на Општината.

Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во сите сфери на јавниот, општествениот и приватниот сектор, кој овозможува остварување на нивните права произлезени од законите на Р.Македонија. Комисијата има за цел да ја инкорпорираа родовата перспектива и еднаквите можности во локалната политика, да ја унапреди состојбата на жените на локално ниво и да ги реализира стратешките цели на Националниот план за акција за родова рамноправност и на Законот за еднакви можности на жените и мажите.

Главна задача на Комисијата е да работи на унапредување на состојбата на жените и на обезбедување еднакви можности за мажите и жените на локално ниво преку процесот на изготвување и усвојување на политики, нивно спроведување, мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Задача на Комисијата е и вклучување на родовиот концепт во процесот на проценување на импликациите од несоодветната вклученост на жените и мажите во секоја планирана акција како во политиките така и во програмите во секоја област.

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и претставува отстранување на пречките за остварување на еднаквост меѓу жените и мажите. Преку промоција на принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите се влијае на отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите и се воспоставуваат услови за воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење. Во тој контекст постигнувањето на родова рамноправност значи да се работи со мажите и жените во сите сектори, но со посебен осврт на оние кои ги донесуваат одлуките и кои влијаат на политиките и активностите на локално и на национално ниво.

ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

1. Управување со човечки ресурси

Развојот на капацитетите на членовите на Комисијата за родова рамноправност е неопходност заради вметнување на родовата компонента во сите локални политики. Преку реализирање на едукативни работилници, обуки, семинари би се зајакнале капацитетите на членовите на комисијата и би се подигнала свеста за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, а посебно во процесите на одлучување. Една од можностите за напредок на комисијата е да соработува со Комисијата за еднакви можности во Собранието на Република Македонија и да соработува со соседни комисии за родова рамноправност поддржувајќи добри примери и практики од комисиите кои покажале извесен напредок по одредено прашање (општина со општина).

2. Социјална заштита

Социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики, е насочена кон спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен секој човек, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и сопствена заштита. Се уште во нашето општество се прикажува родова диспропорција во бројот на евидентирани машки и женски корисници на услуги во различни категории. Жените се јасно препознаени како доминантно евидентирани жртви на семејно насилство, носителки на згрижувачки семејства, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да стапат во брак пред полнолетство, а мажите како лица што злоупотребуваат дрога или други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на малолетничка деликвенција.

3. Економски развој

Економскиот развој претставува еден од најзначајните фактори и цел во постигнувањето на родовата еднаквост, која во себе содржи повеќе елементи насочени кон: елиминација на разните форми на дискриминација, промовирање на повеќе и подобри работни места за жените, во смисла на број на вработени и квалитет на вработувањето и на крај намалувањето на феминизацијата на сиромаштијата, промовирање на социјално претприемништво како и нудење на помош при регистрирање на жени-земјоделки од руралните средини.

4. Човекови права

Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе работи на унапредувањето на женските човекови права и родовата еднаквост, преку спроведување на кампањи, трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста и знаењето на јавноста за своите фундаментални права, препознавање на дискриминација по основа на пол, со цел воспоставување на еднакви можности и отстранување на сите видови на дискриминација.

5. Здравство

Здравството претставува значајна област во која е неопходно инкорпорирање на родовата компонента. Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе се залага за подобрување на здравјето кај жените преку преземање на активности за подигање на свеста на жените за постоење на превентивни програми, а посебно залагање за имплементирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво.

ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

- Организирање на разни настани (трибини, јавни расправи, дебати, тркалезни маси, едукативни работилници иницирани по приоритетни родови прашања);
- Организирање на кампањи за промовирање на родовата рамноправност;
- Соработување со релевантни НВО и институции и нивно заедничко дејствување;
- Соработување со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност;
- Воспоставување партнерство со бизнис заедници;
- Лобирање врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу половите;
- Изработка на стратешки документи релевантни за родовата рамноправност.

1. Активности во областа на Управување со човечки ресурси

Активност 1.1. Спроведување на обуки на членовите на Комисијата за родова рамноправност за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот и во процесите на креирање на политики и одлучување на локално ниво;

Активност 1.2. Изработување на Акционен план за родова рамноправност на локално ниво;

Активност 1.3. Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност и НВО.

2. Активности во областа на Социјалната заштита

Активност 2.1. Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели од родов аспект за одредени целни групи (жени самохрани мајки, жртви на семејно насилство, носителки на згрижувачки семејства, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да стапат во брак пред полнолетство, лица што злоупотребуваат дрога или други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на малолетничка деликвенција);

Активност 2.2. Состаноци со сите релевантни фактори кои работат на полето за социјална заштита или ја третираат проблематиката на социјално ранливи групи;

Активност 2.3. Зајакнување на капацитетите за препознавање на родово базирано насилство и подигање на свеста на граѓаните за родово базирано насилство.

3. Активности во областа на Економски развој

Активност 3.1. Промовирање на локални акции за вработување на жените и залагање за вработување на жени на одлучувачки позиции;

Активност 3.2. Промовирање на социјално претприемништво;

4. Активности во областа на Човекови права

Активност 4.1. Организирање на трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста за своите фундаментални права, промовирање на женските човекови права и родовата рамноправност и препознавање на дискриминација;

Активност 4.2. Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба против семејно насилство и другите видови на насилство врз жените;

Активност 4.3. Спроведување на активности за заштита на жртвите на трговијата со жени и деца, пријавување до Одделението за родова рамноправност при МТСП за поведување на постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите и правна заштита на дискриминирани лица.

5. Активности во областа на Здравство

Активност 5.1 Промовирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво;

Активност 5.2 Спроведување на активности/кампањи по повод месец на борба против рак на дојка и навремена здравствена заштита на жените;

Активност 5.3 Остварување на средби и соработка со Јавниот здравен дом од Свети Николе.

Дефинирани приоритети за 2017 година.

Комисијата за родова рамноправност при Советот на општина Свети Николе, преку една широка дебата во која учествуваа релевантни субјекти од Општината ги дефинираа приоритетите кои се сржта на оваа Локална Програма за родова рамноправност за 2017 година.

ОБЛАСТ	АКТИВНОСТИ	ОДГОВОРНОСТ	БУЏЕТ на ОПШТИНА 2017
1. УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	1.1. Спроведување на обуки на членовите на Комисијата за родова рамноправност за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот и во процесите на креирање на политики и одлучување на локално ниво	КЕМ и НВО	0,00
	1.2. Изработување на локален Акционен план заеднакви можности на жените и мажите	КЕМ, НВО, МВР, ЦСР, Здравен дом, училишта итн	30.000,00
	1.3. Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност и НВО	КЕМ и НВО	0,00
	Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 1:		30.000,00
2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.1. Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели од родов аспект за одредени целни групи	КЕМ и НВО	0,00
	2.2. Состаноци со сите релевантни фактори кои работат на полето за социјална заштита или ја третираат проблематиката на социјално ранливи групи	КЕМ и НВО	0,00
	2.3. Зајакнување на капацитетите за препознавање на родово базирано насилство и подигање на свеста на граѓаните за родово базирано насилство	КЕМ и НВО	0,00
	Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 2:		0,00

3. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.1. Промовирање на локални акции за вработување на жените и залагање за вработување на жени на одлучувачки позиции	КЕМ и НВО и Центар за вработување	0,00
	3.2. Промовирање на социјално претприемништво	КЕМ и НВО и Центар за вработување	0,00
	Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 3:		0,00
4. ЧОВЕКОВИ ПРАВА	4.1. Организирање на трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста за своите фундаментални права, промовирање на женските човекови права и родовата еднаквости препознавање на дискриминација	КЕМ и НВО	5.000,00
	4.2. Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба против семејно насилство и другите видови на насилство врз жените	КЕМ и НВО	5.000,00
	4.3. Спроведување на активности - заштита на жртвите на трговијата со жени и деца, пријавување до Одделението за родова рамноправност при МТСП за поведување на постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите и правна заштита на дискриминирани лица.	КЕМ и НВО	0,00
	Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 4:		10.000,00
5. ЗДРАВСТВО	5.1. Промовирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво	КЕМ и НВО	0,00
	5.2. Спроведување на активности /кампањи по повод месец на борба против рак на дојка и навремена здравствена заштита на жените	КЕМ и НВО	10.000,00

	5.3. Остварување на средби и соработка со Јавниот здравен дом од Свети Николе.	КЕМ и НВО и Здравен Дом	0,00
	Соработка на проекти со Македонско женско лоби, UN Women и на барање на други институции	Координатор и Комисија	0,00
	Ускладување на документите со терминологијата на Законот за еднакви можности и изработка на извештаи – обрасци за работата на Комисијата и доставување до Министерство за труд и социјална политика	Координатор и Комисија	0,00
Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 5:			10.000,00
Вкупно Буџетски средства потребни за реализација на Програмата:			50.000,00

За реализација на претходно наведените активности, средствата ќе се обезбедат од Општината во износ од 40.000 денари, додека за дополнително финансирање на активностите ќе бидат побарани средства од донатори.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801-559
23.12.2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател, Илија
Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2017 година бр. 0801 - 560 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/10
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02 и Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12. 2016 година, донесе

ПРОГРАМА **за активностите на Општина Свети Николе во областа на** **Локалниот економски развој во 2017 година**

Рамка на програмата

Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува:

„Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство“.

Оваа област е предмет на уредување со следните закони:

- Закон за трговија („Сл. весник на РМ“ бр. 16/04)
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за туристичка дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ“ бр. 38/04)
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04).

Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2017 година ќе бидат насочени кон ревидирање на дел од постоечките акти, како и донесување на нови, со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.

Развојни приоритети

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој во текот на 2017 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и Нацрт Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе. Во 2017 година Општината ќе ги насочи своите активности кон поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни форми на туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови вработувања за мажите и жените.

Цел

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина Свети Николе.

Програмски активности

Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За реализација на активностите во 2017 година, тековните задачи ќе се однесуваат на:

- воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во општината - базата на податоци ќе содржи преглед на податоци разделени по пол, односно преглед на податоци на носители на МСП во сектори и дејности вкрстени по пол;
- давање на консултантски услуги на МСП секторот – консултантските услуги ќе се темелат на претходна анализа на потребите на корисниците притоа имајќи ги предвид различните потреби на мажите и жените носителите на МСП.
- организирање на обуки, семинари и работилници за МСП. И во овој случај Општината ќе понуди обуки креирани врз основа на потребите на мажите и жените носителите на МСП
- посредување при вработување во МСП, со примена на принципите на родова рамноправност
- како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни организации и институции.

Општина Свети Николе ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски развој, поддршка на бизнис секторот и промоција на инвестиции.

Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови бизниси и привлекување на инвестиции земајќи ги во предвид потребите и потенцијалите на мажите и жените.

Предвидените активности, генерално можат да се групираат во:

Поддршка на локалниот економски развој

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе	Донација
1.	Одржување на редовни состаноци на локалниот економско - социјалниот совет	60 000	
2.	Јавен повик за изработување на сувенир на градот	150 000	
3.	Настап на саемски манифестации	100 000	
4.	Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти (преводи, консултантски услуги, учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, конференции и сл.)	100 000	
5.	Одржување на обуки за зајакнување на МСП секторот и секторот за земјоделие туризам и др.	100 000	
6.	Изработка на стратегија на Локален Развој	200.000	
7.	Студија за истражување на потенцијалот за развој на алтернативен туризам во општината	100.000	
8.	Проект - Општинско корисна работа	/	77 500
9.	Поддршка на Локално акциона група „Пробатон“	100 000	
ВКУПНО:		910 .000	77 500

Поддршка на регионалниот економски развој

Ред. бр.	Активност	Предвидени средства (ден.)	Предвидени средства (ден.) со измени и дополнувања
----------	-----------	----------------------------	--

1.	Учество во финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион	184.850 (10 ден./жител)	184.850 (10 ден./жител)
ВКУПНО:		184.850	184.850

** Општина Свети Николе алицираше или е во чекање на повик на следните проекти за кои сеуште се нема одговор, во кои има предвидено сопствено финансиско учество:

- Проект – Доградба и надградба на Градски пазар Свети Николе;
- Проект – Социјална инклузија, почит и достоинство за лицата со попреченост и лица во социјален ризик од микро-регионот Свети Николе – Штип;
- Проекти аплицирани од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион;
- Проекти аплицирани од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион;
- Повиции од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Бирото за регионален развој и др.

Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 1.372.350,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2017 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Одржување на редовни состаноци на локално економско - социјалниот совет. По основањето на економскио - социјален совет, чија цел е да претставува место на коешто ќе се води континуиран дијалог помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот од Општина Свети Николе и ќе се овозможи навремено препознавање на проблемите на мажите и жените, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната економско - социјалната клима и трговската понуда во Општина Свети Николе. Состаноците на Советот е предвиден о да се одржуваат најмалку еднаш во три месеци.

Јавен повик за избор на идејно решение за изработка на сувенир на град Свети Николе. Од оваа активност од која како краен производ ќе произлезат занаетчиски изработки-ракотворби карактеристични за Свети Николе. Со учество на мажите и жените ќе биде направен избор на најрепрезентативниот примерок/ци за сувенир на градот. Средствата предвидени во оваа ставка се наменети за изработка на сувенирот/те во одреден број на примероци, промоција и организирање на неговата продажба на посетителите во општината.

Настап на саемски манифестации. Како дел од редовните промотивни активности општината и во 2017 година планира активно да се вклучи во саемските манифестации на регионално и национално ниво со цел промовирање на општинските потенцијали и презентирање на постигнатите резултати. Средствата се наменети за закуп на штанд и подготовка на настапот на

саем. При изборот на МСП кој ќе настапат на саемските манифестации ќе се води сметка да се промовира и женското претприемништво преку учество на жени носители на бизниси на овие манифестации

Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти

Успешноста на реализација на зацртаните проектни активности на вработените во одделението за Локален Економски Развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната обученост и стручност. Бидејќи се работи за сложена и комплексна проблематика согласно Европските стандарди, неопходно е континуирано подигнување на капацитетите на човечките ресурси во одделението за ЛЕР. Доказ за важноста на оваа проблематика е и тоа што во Европските претпристапни фондови (ИПА), цела една компонента е посветена токму на овој процес на континуирано стекнување на нови знаење и приближување кон европските стандарди.

Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирано е да се оствари преку: Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работелници, конференции, Превод на стручна литература, Консултанти услуги за специфични проектни активности.

При селекција на учесници општината ќе поттикне учество на жените.

Студија за истражување на потенцијалот за развој на алтернативен туризам во општината.

Како појдовна точка во развојот на алтернативниот туризмот како економска гранка со потенцијал во општината, е спроведување на истражување со цел изработка на студија од страна на стручни лица од оваа област. Со земање во предвид на сите фактори кои влијаат на натамошниот развој ќе произлезат сите туристички мотиви на територијата на општината кои имаат потенцијал да бидат двигатели на развојот на туризмот на овие простори. Согласно резултатите од истражувањето ќе се утврди туристичка понуда, начин и средства за промоција на истата пред потенцијалните туристи и љубители на алтернативните форми на туризам. Еден од критериумите за изработката на студијата за алтернативен туризам ќе биде анализа на влијанието на политиката врз можностите на мажите и жените во развојот на алтернативниот туризам, вклучително и побарувањата и потребите за помош, поддршка и стручно усовршување на жените како еден од главните конституенти во развојот на алтернативниот туризам.

Проект општинско корисна работа. Проект поддржан од UNDP, Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална работа, која има за цел да овозможи социјално вклучување на невработените лица преку нивно ангажирање на определено скратено време. Како и цел преку обезбедување на услуги од социјалната сфера да помогне на лица кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се ангажирани 5 лица, кои се ангажирани во ОУЈДГ „Рахилка Гонева“ како: Едукатор по физичка активност, Едукатор по Англиски јазик, Психолог и 2 лица како Негователки/Помошнички на мајки.

Поддршка на функционирањето на ЛАГ „Пробатон“. кој ги опфаќа териториите на Општина Свети Николе и Општина Лозово, во којашто членуваат лица од приватниот, јавниот и НВО секторот, со цел подобрување на руралниот развој на микрорегионот Овче Поле.

Бр.0801-560
23.12.2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2017 година бр. 0801 - 561 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/11
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и Програмата за активности на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2017 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2017 година се:

1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.

II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување,
- афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина Свети Николе ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

VI. ПОДДРШКА НА НВО		Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година
1.	Кинолошко друштво „Балканец 03“	60 000
	Сојуз на борците од НОАВМ 1941 до 1945	10 000
2.	Здружение на инвалиди на трудот	30 000
3.	Доброволно противпожарно друштво	60 000
4.	Градско мандолинско друштво „Свети Никола“	60 000
5.	Здружение на Пчелари Овчеполско сонце	48 500
6.	Организација на Жени на Град Свети Николе	120.000
7.	ЗГ Илинденски марш 1903 село Немањици	100 000
8.	Здружение на пензионери на Општина Свети Николе – реновирање на салата во домот на пензионери	200.000
9.	„СЕМ- Иднина„ Здружение на пензионери	30 000
ВКУПНО:		718.500

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе од спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2017 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

- организирање кампањи
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива преку Одлението за образование, култура, здравство, социјална заштита и соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Свети Николе.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Образложение

Соработката со НВО секторот Општина Свети Николе продолжува да ја развива. Обезбедувањето на простор за најуспешните здруженија на граѓани, големиот број реализирани партнерски проекти, создадоа основа и оваа година да се предвидат средства за овој вид активности.

Преку поддршката што Општина Свети Николе ја дава на развојот на НВО секторот во најголем дел ги покрива потребите на младите затоа што овие две области во најголем дел имаат членство што припаѓа на оваа популација. Меѓутоа, Општина Свети Николе останува отворена преку другите форми на делување да ги поддржи активностите на и иницијативите на граѓанскиот сектор.

Општина Свети Николе долгорочно ќе го поддржува граѓанскиот сектор и целите што заеднички општината и граѓанскиот сектор треба да ги постигнат во интерес на заедницата.

Бр.0801-561
23.12. 2016 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе во 2017 година бр. 0801 - 562 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/12
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и 84/2008), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.12.2016 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе во 2017 година

Општи одредби:

Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за одржување на постојната локална патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и планирањата за изградба на нови локални патишта на ниво на општина Свети Николе од една страна, како и изградба, одржување и реконструкција на улиците во град Св.Николе и пошироко во општината.

Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и инвестиционо) на локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно значење за комуникација помеѓу населените места во општината. Исто така, патот заедно со водоснабдувањето и неки други основни предуслови за живот на човекот се основните потерби за развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во таа насока, општината Свети Николе како земјоделско сточарски регион во распространето ридско планинско подрачје, со доизградбата на потребната локална патна мрежа до сите населени места може да се претендира на подинамичен развој, особено на сточарството, полјоделството, ловот, и планинскиот туризам во северозападниот дел на општината во така наречениот “Ѓуришки регион”.

Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, размената на добра, дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и иницијатива би се соочила со проблеми уште во стартот. Токму од тие причини општина Свети Николе, посветува исклучително внимание на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на постоечката патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна мрежа до населените места каде тоа досега се уште не е сторено.

Потребите за развојот на локалната патна мрежа се уште се големи иако досега постигнатите резултати посебно во последните десетина години се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потребата од регионално и магистрално поврзување на целиот источен регион кон главниот град на Република Македонија, кој според сите природни правци логички би било да поминуваат низ општина Свети Николе, тогаш се добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во општината и сите патни правци.

Локални патни правци за зимско одржување :

Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени:

1. **Локален пат број 1, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село Црнилиште**, во должина од 3,56 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и додатни банкини од по 1,00 метар од двете страни на патот; делумно 1,8 км
2. **Локален пат број 2, од село Црнилиште до спојот со магистралниот пат М-5 кај село Сарамзалино**, во должина од 2,74 км, кој е асфалтиран;
3. **Локален пат број 3, од село Пеширово до село Црнилиште**, во должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5,5 м, асфалтиран
4. **Локален пат број 4, спој од регионален пат Р-105, кон село Ерџелија до село Мустафино**, во должина од 7,7 км и ширина на коловозот од 5м изработен од асфалт како и банкини од двете страни од по 1м;

5. Локален пат број 5, од село Ерџелија кон село Кадрифаково до спојот со магистралниот пат М-5 кај, во должина од 2,5 км и ширина на коловозот од 5,5 м изработен од асфалт;
6. Локален пат број 6, од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валеви” до село Д.Ѓуѓанци, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асфалт и банкени два пати по 1 м;
7. Локален пат број 7, спој од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валеви” до село Стањевци, во должина од 3,1 км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асфалт и банкени два пати по 1 м;
8. Локален пат број 8, од Свети Николе до село Кнежје, во должина од 2,51 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асфалт и банкени два пати по 1 м;
9. Локален пат број 9, од село Горобинци до село Сопот, во должина од 3,42 км, ширина на коловозот од 3,50 м изработен од асфалт и банкени два пати по 1 м;
10. Локален пат број 10, од село Сопот преку село Преод до село Малино, должина од 10,87 км, ширина на коловозот од 3,5 м изработен од асфалт и банкени два пати по 1 м;
11. Локален пат број 11, спој со магистрален пат “Овче Поле” до село Богословец, во должина од 4,7 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;
12. Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, земјен пат;
13. Локален пат број 13, спој со магистрален пат М-5 кај “Овче Поле”, до село Делисинци, во должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;
14. Локален пат број 14, од село Д.Ѓуѓанци до село Г.Ѓуѓанци, во должина од 3 км пробие патен правец;
15. Локален пат број 15, од село Г.Ѓуѓанци до село Строиманци, во должина од 3,2 км, исто така пробие
16. Локален пат број 16, од село Немањичи до село Макреш, во должина од 5,64 км, непробиен;
17. Локален пат број 17, спој со регионален пат Р-210, кај село Мечкуевци до село Ранченци во должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5 м, асфалтиран;
18. Локален пат број 18, од село Ранченци до село Патетини, во должина од 3,2 км, и ширина на коловозот од 4 м - асфалтиран; да
19. Локален пат број 19, од село Немањичи преку Буриловци до село Ерџелија, во должина од 14,1 км, земјен пат;
20. Локален пат број 20, од село Буриловци преку село Арбасанци до село Стануловци во должина од 4,2 км непробиен земјен пат;
21. Локален пат број 21, од село Малино преку Алакинци до село Стањевци, во должина од 6,7 км, непробиен земјен пат;
22. Локален пат број 22, спој од регионален пат Р-201, кој село Мездра до село Орел во должина од 3,51 км и ширина на коловозот од 3 м изработен од асфалт како и банкени од двете страни од по 1 м;
23. Локален пат број 23, село Крушица до спој со пат Малино-Сушица, во должина од 4 км тампониран, од кој 2,0 км е и асфалтиран.

Исто така во оваа програма за зимско одржување подлежат и сите улици од град Свети Николе.

Локални патни правци за реконструкција и планирана изградба:

1. Локален пат за реконструкција, спој клучка с.Пеширово до село Ерџелија во должина од 3,6 км и ширина на коловозот од 4,0 метри изработен од асфалт и е потребна целосна реконструкција на истиот;
2. Локален пат за реконструкција и дел за изградба од с. Сопот до с. Малино, во должина од 9,0 км, ширина на коловозот од 4,0 метри. Во должина од 8,5 км потребно е да се изврши целосна реконструкција на постоечки асфалтиран пат, а дел од 0,5 км е земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира;

3. Локален пат за изградба, спој клучка м.в. Преодски ливади до с. Алакинцисо во должина од 3,3 км, ширина на коловозот од 4,0 м земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира;
4. Локален пат за изградба од спој клучка магистрален пат Штип- Велес до с. Делесинци, во должина од 2,5 км ширина на коловозот од 4,0 м земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира;
5. Локален пат за изградба од с.Преод до с.Трстеник, во должина од 3,1 км ширина на коловозот од 4,0 м е земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира.

Од вкупната локална патна мрежа во должина 12,1 км (ширина 4,0 метри) или со површина од 484.000,00 м² се за реконструкција на постоечки асфалт .

Од вкупната локална патна мрежа во должина 9,4 км (ширина 4,0 метри) или со површина од 376.000,00 м² се за изградба на пат со тампонирање и асфалтирање на истиот .

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и зимско одржување на улици во општина Свети Николе, за 2017 година како извори за финансирање ќе ги има следниве:

A.	ИЗВОРИ НА ФИНАСИРАЊЕ	
1.	Трансфери од магистрални и регионални патишта	3.293.294,00
.		
	Вкупно:	3.293.294,00

Вака планираните средства во 2017 година ќе бидат потрошени за изградба на нови и одржување на постоечките локални патишта и улици како и за зимско одржување во тековната година и тоа по следниот распоред на:

		РАСХОДИ	
ЈД	ЈД 0	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	
		Санација и реконструкција на улични површини во градот	2.425.038,00
-		Зимско одржување на локални патишта и улици	868.256,00
		Се вкупно:	3.293.294,00

Реализацијата на ова Програма во главно ќе зависи од приливот на планираните средства во сите ставки од приходите.

Доколку не се обезбедат планираните средства, општина Свети Николе ќе определи приоритет на планираните објекти по оваа Програма, како и степенот на реализација во рамките

на обезбедените финансиски средства и други предуслови за отпочнување на работа. По потреба Програмата може да биде дополнувана, променувана.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:

Оваа Програма стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Св.Николе”.

Бр.0801-562
Свети Николе
23.12.2016 год.

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за именување на член во УО на Детска Градина „Рахилка Гонева,, бр. 0801 - 563 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/13
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 96 од Законот за заштита на децата (вСлужбен весник на РМ бр. 98/00 . . . 65/04), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23. 12. 2016 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за именување на претставник од Општина Свети Николе во Управниот одбор на Општинска јавна установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,,Свети Николе

2. За претставник од Општина Свети Николе во Управниот одбор на Општинска јавна установа за деца - Детска градинка вРахилка Гоневаг Свети Николе се именува:

- Слободан Строиманов

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во вСлужбен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801 -563
23.12.2016 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП „Погребални услуги„ за период од 01.01. 2016 година до 30.09. 2016 година бр. 0801 - 564 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/14
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23. 12. 2016 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2016 година до 30.09. 2016 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2016 година до 30.09. 2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801 - 564
23.12. 2016 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП „Комуналец,, за период од 01.01. 2016 година до 30.06. 2016 година бр. 0801 - 565 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/15
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23. 12. 2016 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец”
за период од 01.01. 2016 година до 30.06. 2016 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. 2016 година до 30.06. 2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801 - 565
23.12. 2016 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП „Комуналец“, за период од 01.01. 2016 година до 30.09. 2016 година бр. 0801 - 566 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/16
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23. 12. 2016 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец”
за период од 01.01. 2016 година до 30.09. 2016 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. 2016 година до 30.09. 2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801 - 566
23.12. 2016 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за согласот на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учебната 2016/2017 година на ООУ „Даме Груев,, с. Ерцелија бр. 0801 - 567 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

Бр.0901-569/17
23.12. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 35 став 5 од Законот за основно образование(„Службен весник на РМ,, бр.103/08), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година донесе

О Д Л У К А

за согласност на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учебната 2016/2017 година на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за реализација на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учебната 2016/2017 година на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Број 0801-567
23.12. 2016 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 8252 И.Л. бр.1 КО Свети Николе. бр. 0801 - 568 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година.

**Бр.0901-569/18
23.12. 2016 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.12. 2016 година донесе

О Д Л У К А

За пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 8252 И.Л. бр.1 КО Свети Николе.

Член 1

Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 8252 КО Свети Николе заради вклопување на бесправно изграден објект со намена А1-1 – помошен објект за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 1002-193 од 05.02.2016 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, во „ Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0801-568
23.12.2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА

Точка 1

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2017 година

Точка 2

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2017 година

Точка 3

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2017 година

Точка 4

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2017 година

Точка 5

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2017 година;

Точка 6

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2017 година

Точка 7

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2017 година

Точка 8

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2017 година

Точка 9

Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за 2017 година

Точка 10

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2017 година

Точка 11

Програма за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2017 година

Точка 12

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе во 2017 година

Точка 13

Решение за именување на член во УО на ЈОУДГ „Раахилка Гонева,, Свети Николе

Точка 14

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП „Погребални Услуги,,
Свети Николе за период од 01.01.2016 година до 30.09. 2016 година

Точка 15

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец,,
Свети Николе за период од 01.01.2016 година до 30.06. 2016 година

Точка 16

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец,,
Свети Николе за период од 01.01.2016 година до 30.09. 2016 година

Точка 17

Согласност за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности за учебната 2016/2017 година на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија

Точка 18

Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска
документација за КП 8252 И.Л. бр.1 КО Свети Николе

Број 0801-570

23.12. 2016 година

Свети Николе